

# PROMETHEUS - Интернационален стартап натпревар 2022

Со особено задоволство го објавуваме **ПРОМЕТЕУС Меѓународниот стартап натпревар 2022**, во доменот на дигитална трансформација и одржлив развој. Натпреварот има за цел да прифати бизнис идеи во рана фаза што водат кон иновативни стартапи или пристапи за социјално претприемништво, вклучувајќи нови апликации и технолошки идеи, преку сеопфатна фаза на менторство со светски водечки експерти.



The poster for the Prometheus International Startup Competition 2022 features a vibrant orange and green color scheme. At the top left is the Prometheus logo, which consists of a stylized gear and a leaf. To the right of the logo, the word "PROMETHEUS" is written in large, white, sans-serif capital letters. Further right, there are logos for "Supported by EIT Manufacturing" and "Funded by the European Union". In the top right corner, there is a circular logo for "EIT MCI Initiative". Below the main title, a dark blue banner contains the text "PROMETHEUS International Startup Competition 2022". Underneath this banner, the tagline "In the domains of Digital Transformation and Sustainable Development" is written in a smaller, italicized font. A prominent yellow lightbulb is shown on the right side, with its glass part filled with green leaves. To the left of the lightbulb, the text "Deadline for first phase: 31 July 2022" is displayed in bold. Below the deadline, a list of thematic areas is provided: "Digital Transformation | Circular Economy", "Smart Manufacturing | Environmental Protection", and "Bio-Economy | Climate Change | Sustainable Development". At the bottom of the poster, a row of logos for partner institutions is shown, including the University of Aegean, University of Twente, Sapienza University of Rome, University of Patras, and others.

**Право на учество** на натпреварот имаат:

## **Категорија А**

студенти на универзитетски студиски програми, индивидуално или во тимови;

## **Категорија Б**

истражувачки тимови;

## **Категорија В**

поединци/граѓани кои не спаѓаат во првите две категории, исто така, индивидуално или во тимови.

**Предлозите за бизнис идеи** се поднесуваат во една од следните тематски области:

- 1. Дигитална трансформација**
- 2. Циркуларна економија**
- 3. Паметно (Smart) производство**
- 4. Заштита на животната средина**
- 5. Биекономија**
- 6. Климатски промени**
- 7. Одржлив развој**

**ПРОМЕТЕУС Интернационален стартап натпревар 2022** се организира во рамки на проектот ПРОМЕТЕУС (<https://hei-prometheus.eu/>), финансиран од страна на Европската Унија како дел од ЕИТ иницијативата за високообразовни институции (<https://eit-hei.eu/>).

Тимовите/идеите кои ќе победат во соодветната категорија и/или тематска област ќе бидат добитници на следниве награди и клучни предности за понатамошно развивање на бизнис идејата:

1. **Публицитет** – сите тимови кои ќе бидат селектирани 1) ќе бидат објавени преку веб-страницата на натпреварот и сите сродни публикации, 2) ќе имаат пристап до ментори за да оптимизираат својата идеја и да бараат дополнително финансирање или поддршка, 3) ќе имаат пристап до инфраструктура за поддршка и дигитални алатки.
2. **Менторство** – ПРОМЕТЕУС ќе обезбеди мрежа од 50 врвни меѓународни експерти кои имаат богато, генерално или конкретно, бизнис искуство. ПРОМЕТЕУС менторите ќе обезбедат значајна поддршка при обликување на идејата, преку обезбедување образовни и консултантски услуги.
3. **Seed финансирање/парични награди** – ПРОМЕТЕУС ќе додели 25.000 евра на најдобрите бизнис идеи што ќе се појават по финалната фаза на натпреварот. Seed финансирањето се движи од 1.000 до 10.000 евра по идеја/тим и ќе биде доделено во форма на покривање трошоци за понатамошна подготовка, дисеминација и имплементација на бизнис идејата.
4. **Искористување на директни можности на пазарот** преку организации од јавен и приватен сектор, кои се дел од ПРОМЕТЕУС мрежата и учествуваат во ПРОМЕТЕУС активностите. Организациите можат да ги наведат своите потреби кои потенцијално можат да се реализираат од стартапи, по што истите би дејствувале како бизнис ангели.
5. **Презентирање на стартапите во подоцнежнo ниво на развој пред нашиот тим за поддршка и финансиска инвестиција, бизнис ангели и ризичен капитал**, со цел да се развие интерес за поддршка на идејата, финансирање или обезбедување услуга или ресурси.
6. **Учество во програмите на ЕИТ заедницата** (летни/магистерски/докторски програми) и **алатки** како [AGORA](#) - нова мрежа и платформа за отворени иновации, [Skills.move](#) – платформа за учење на EIT Manufacturing, [Digitalised Testbeds](#) и [Skills for Future](#).
7. **Стипендии** (за прием во магистерска програма) понудени од високообразовните институции кои се дел од конзорциумот на ПРОМЕТЕУС или од поддржувачите на проектот, кои ќе бидат објавени во текот на натпреварот.

Предвидените активности во најголема мера се реализираат преку **ПРОМЕТЕУС акцелераторската платформа**:

<https://hei-prometheus.eu/entrepreneurship-acceleration-platform/>

## Важни датуми:

- Краен рок за поднесување идеи (прва фаза): **31 јули 2022**
- Известување за идеите/тимовите кои продолжуваат во втора фаза: **22 август 2022**
- Краен рок за поднесување комплетни бизнис планови (втора фаза): **1 ноември 2022**
- Известување за идеите/тимовите кои продолжуваат во финална фаза: **15 ноември 2022**
- Презентација од тимовите-финалисти, евалуација и награди: **декември 2022**



**Бидете во тек со сите последни информации** преку страницата на натпреварот:

<https://hei-prometheus.eu/entrepreneurship-acceleration-platform/the-competition/>

Следете го ПРОМЕТЕУС преку веб-страницата и социјалните мрежи за да бидете во тек со сите информации за **ПРОМЕТЕУС Интернационалниот стартап натпревар 2022:**

- Website: <https://hei-prometheus.eu/>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/hei-prometheus-eu>
- Facebook: <https://www.facebook.com/HEI.PROMETHEUS/>
- Twitter: [https://twitter.com/hei\\_prometheus](https://twitter.com/hei_prometheus)
- YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UCM5fGwnDUOM385VuTIS0IIA>

